

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 100

22 мај 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1256. Одлука за разрешување заменик на генералниот секретар на Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија.....	2	1260. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствената дејност во здравствените установи ...	19
1257. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	2	Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ	
1258. Национална програма за координација и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот за 2019 и 2020 година.....	6	6. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2019/87 на Советот од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија	2
1259. Правилник за изменување на Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој.....	19	Огласен дел	1-28

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1256.

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за организација и делокруг на работа на Кабинетот на претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.30/2000, бр.9/2001, бр.41/2010 и бр.142/2013), донесувам

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ОТ СЕКРЕТАР НА КАБИНЕТОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

I

Иле Масалковски, се разрешува од функцијата заменик на генералниот секретар на Кабинетот на претседателот на Република Северна Македонија.

II

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-37/1
21 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1257.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје му се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – објект 1, објект 2, објект 3, објект 4 и објект 5, кои се наоѓаат на ул. „Иво Лола Рибар“ во Скопје, на КП бр.3458/1, КО Карпош, запишани во Имотен лист бр.75599, сопственост на Република Северна Македонија, и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда п, со внатрешна површина од 110 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 813 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дпд, со внатрешна површина од 50 м²,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – хс, намена на посебен/заеднички дел од зграда хс, со внатрешна површина од 41м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – по, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда п, со внатрешна површина од 413 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 404 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 8 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 381 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 47м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 380 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 13 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 383 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 13 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 378 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 13 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 375 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 13 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 259 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 6, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 7 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 202 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 7, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 7 м²,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А3-2, влез 1, кат – 8, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 199 м²,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 10, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 198 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 11, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 196 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 12, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 6 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 222 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 13, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дп, со внатрешна површина од 221 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 14, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 14 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дпд, со внатрешна површина од 37 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 15, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда пп, со внатрешна површина од 220 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – 16, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда дпд, со внатрешна површина од 23 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – хс, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда хс, со внатрешна површина од 351 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда лифт 1, со внатрешна површина од 1 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект АЗ-2, влез 1, кат – пр, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда лифт 2, со внатрешна површина од 1 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2976/1
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангџев**, с.р.

1258.

Врз основа на член 9 став (1) од Законот за надзор на пазарот („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10 и 79/13), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 мај 2019 година, донесе

НАЦИОНАЛНА – ПРОГРАМА ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ЗА НАДЗОР НА ПАЗАРОТ ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА

I. ВОВЕД

Со оваа програма се обезбедува имплементација на законодавството од областа на безбедноста на производите во однос на надзорот на пазарот.

Преку оваа програма се имплементираат и реализираат преземените обврски и активности согласно ССА помеѓу Република Северна Македонија и Европската унија, односно преземените приоритети за воспоставување на единствен пазар, кои се преземени во Поглавје 01 - Слободно движење на стоки и во Поглавје 28 - Заштита на потрошувачите и јавното здравје.

Координираниот надзор на пазарот е со цел да се осигура дека условите и критериумите, утврдени во законодавството од областа на безбедноста на производите и другите посебни закони во кои се пропишани посебни суштествени барања за производите, се применуваат доследно и правилно и создаваат здрав внатрешен пазар. Исто така се гарантира дека се запазени истите мерки и услови кои се имплементираат и се еднакво запазени во земјите членки во Европската унија и дека извршениот надзор врз производ или објект, како и услуга, направен од страна на надлежните државни органи на Република Северна Македонија од областа на надзор на пазарот ќе биде согласно пропишаните услови и критериуми.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Цели на оваа програма се обезбедување на координиран надзор на пазарот односно на производите, во зависност од нивната намена, или условите кои се исполнети за нивно пуштање на пазарот и кога се соодветно инсталирани и одржувани, а кои може да влијаат на здравјето или безбедноста на корисниците, или пак во случај кога не се во сообразност со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз основа на соодветните одредени закони, да се преземат мерки во насока на нивно повлекување, забрана

или ограничување на нивното пуштање на пазарот, за што јавноста или надлежните државни органи во Република Северна Македонија од областа на надзор на пазарот и земјите членки на Европската унија соодветно и благовремено ќе бидат информирани.

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

Органите за надзор на пазарот, согласно член 10 од Законот за надзор на пазарот, ги изработуваат и усогласуваат своите годишни програми и активностите што произлегуваат од оваа програма.

Во насока и во функција на пласирање на безбеден производ, сообразен со применливите барања утврдени со законите и со прописите донесени врз основа на тие закони, потребно е нивна навремена и соодветна имплементација, како и нивно понатамошно усогласување со правото на Европска Унија.

За да се остварат целите предвидени со оваа програма треба да се има во предвид следното:

1. Имплементација на воспоставените механизми за комуникација и координација меѓу органите за надзор на пазарот;

2. Имплементација на воспоставените процедури за:

- следење на барањата или извештаите кои се однесуваат на ризикот за производите согласно со закон;

- следење на несреќните случаи и опасностите по здравјето за кои постои сомневање дека се предизвикани од производите;

- потврда за преземени корективни дејствија и навремено известување на органите за надзор на пазарот и

- следење на научното и техничкото достигнување за прашања поврзани со безбедност на производите;

3. Вршење на активности во насока на олеснување на размената на податоци и информации меѓу органите за надзор на пазарот;

4. Остварување координација спроведувањето на заедничките планови и постапки за постапување во итни случаи и

5. Изготвување на акционен план за спроведување на координирани контроли и преземање на ефективни мерки за надзор на пазарот.

IV. ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

За понатамошна имплементација на единствениот координативен систем за надзор на пазарот на сите нивоа, согласно Законот за надзор на пазарот потребно е понатамошно јакнење на институционалната соработка помеѓу органите за надзор на пазарот и сите институ-

ции вклучени во системот на надзорот на пазарот, поради што е неопходен единствен (интегриран) систем на сите нивоа.

Со цел зголемување на ефикасноста и објективноста при надзорот на производите од аспект на безбедноста на производите, во наредниот период се наметнува потребата од развивање на софтверска апликација за дефинирање на приоритети и дефинирање на ризици кај пооделни групи на производи. Со ова ќе се минимизира субјективниот фактор при планирање и извршување на надзор на пазарот од аспект на безбедноста на производите.

При организирање на координирани акции, претставниците од органите за надзор на пазарот дејствуваат според следните воспоставени мерки и активности:

- Поднесени поплаки или жалби од носители на правата и/или потрошувачите до Организацијата на потрошувачи, Државниот пазарен инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за труд, Државниот инспекторат за техничка инспекција, Царинската управа, Агенцијата за храна и ветеринарство, Агенцијата за лекови и медицински средства, Државниот инспекторат за животна средина, Агенцијата за електронски комуникации и други органи на државната управа или инспектори кои вршат надзор на пазарот во согласност со закон, како и други органи и организации и независни регулаторни тела што вршат надзор на пазарот;

- Доставување на поплаките или жалбите до Координативното тело за надзор на пазарот;

- Анализа на состојбите на теренот, врз основа на анонимни дојави и пријави согласно воспоставените процедури на Координативното тело за надзор на пазарот;

- Подготовка на месечен Акциски план за дејствување на Координативно тело за надзор на пазарот по поплаките и жалбите на пазарите во градовите, кои се наведени од носителите на правата и/или потрошувачите;

- Утврдување на ден/термин во месецот за спроведување на координирана акција;

- Ангажирање на потребен број на инспектори од институциите за конкретна координирана акција и за анализа на небезбедниот производ;

- Спроведување на редовни инспекциски надзори над правните и физички лица;

- Одземање на производи за кои постои доказ дека се небезбедни и тоа согласно постапките утврдени во соодветниот пропис и

- Доставување на одземените производи на физички и лабораториски проверки.

МЕРКА - ЦЕЛ	ЗАКОНИ - ПО ЗАКОНСКИ АКТИ	НАДЗОРНИ ОРГАНИ	ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД НА ИЗВРШУВАЊЕ	ПОТРЕБНИ СРЕДСТВА - БУЏЕТ
1. Извршен надзор на пазарот на опрема, согласно Законот за безбедност на производите и наведените подзаконски акти	Закон за безбедност на производите и Закон за градежни производи	Државен пазарен инспекторат (во понатамошниот текст: ДПИ), Државен инспекторат за труд (во понатамошниот текст: ДИТ)	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за безбедност на машини	ДПИ, Државен инспекторат за техничка инспекција (во понатамошниот текст: ДИТИ) и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосферни	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за електротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за електромагнетна компатибилност на електротехничка опрема	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за пуштање на пазар на лична заштитна опрема	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за барањата на енергетската ефикасност на домашните фрижидери, замрзнувачи и комбинации од нив	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за неавтоматски ваги	ДПИ и Биро за метрологија	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за апарати на гас	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.

Правилник за едноставни садови под притисок	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за производи од кристално стакло	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за известување за опасни производи пуштени на пазарот од страна на производителите и дистрибутерите	ДПИ, ДИТИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на двокомпонентни мешавини на текстилни влакна	ДПИ, ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за одредување на суровинскиот состав и називите на текстилните производи	ДПИ, ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за постапката за избор на методи за квантитативна анализа на трикомпонентни мешавини на текстилни влакна	ДПИ, ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за суштествените барања за производството, пласирањето на пазар и ставање во употреба на пловни објекти за рекреација	Министерство за транспорт и врски, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилникот за радио опрема и телекомуникациска термална опрема	Агенција за електронски комуникации (во понатамошниот текст: АЕК) и ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за суштинските барања за градежните објекти	ДПИ, ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за начинот за атестирање, постапка за атестирање, означување на градежните производи и	ДПИ, ДИТ и Министерство за внатрешни работи	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на

	содржина на документите за сообразност			органите за надзор на пазарот.
	Правилник за суштински барања за заштита од пожар на градежните објекти	ДПИ, ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
2. Извршен надзор на техничка опрема (ставање во употреба и користење)	Закон за техничката инспекција	ДИТИ, ДПИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на дигалки и индустриски транспортери	ДИТИ, ДПИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на лифтови и транспортери	ДИТИ, ДПИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на опрема под притисок	ДИТИ, ДПИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на жичари	ДИТИ, ДПИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на електроенергетска опрема	ДИТИ, ДПИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на рударска техничка опрема со електричен, пневматски дизел погон	ДИТИ, ДПИ, ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за користење на опрема наменета за работа во експлозивна	ДИТИ, ДПИ и ДИТ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со

	атмосфера			буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
3. Извршен надзор на радиокомуникациски или телекомуникациски производ или опрема	Закон за електронски комуникации	АЕК, ДПИ, ДИТИ и Државен инспекторат за животна средина (во понатамошниот текст: ДИЖС)	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за радио опрема и телекомуникациска терминална опрема	АЕК, ДПИ, ДИТИ и ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
4. Извршен надзор на производи во промет и употреба заради заштита на животната средина	Закон за животна средина	ДИЖС, ДПИ, Агенција за лекови и медицински средства (во понатамошниот текст: МАЛМЕД)	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 019 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори	ДИЖС, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за управување со пакување и отпад од пакување	ДИЖС, ДПИ, МАЛМЕД	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за управување со отпадот.	ДИЖС, ДПИ, МАЛМЕД, Државен санитарен и здравствен инспекторат (во понатамошниот текст: ДСЗИ)	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот на нумерирање и кратенките на кои се заснова системот за идентификација и означување на материјалите од кои е произведено пакувањето, како и формата и содржината на ознаката за постапување со пакувањето	ДИЖС, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во амк те а средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
5. Извршен надзор кај правни субјекти за	Закон за безбедност и здравје при работа.	ДИТ, ДПИ, ДСЗИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со

опремата која се користи при работа				буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за безбедност и здравје при работа при употреба за опрема за работа	ДИТ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за лична заштитна опрема која вработените ја употребуваат при работа	ДИТ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа	ДИТ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за безбедност и здравје при работа при рачно пренесување на товар	ДИТ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за формата и содржината на образецот за известување за започнување со вршење на дејност	ДИТ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за начинот и програмата за полагање на стручен испит за безбедност при работа,	ДИТ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени од ризик од бучава	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за безбедност и здравје при работа на вработените изложени на ризик од механички вибрации	ДИТ, ДПИ, ДИЖС,	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за условите за вработените, организацијата, техничките и другите услови кои треба да ги	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот		Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на

исполни правното или физичкото лице за вршење на стручни работи			органите за надзор на пазарот.
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје при работа на привремени и мобилни градилишта	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените на работниот простор	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за начинот на изготвување на изјава за безбедност, нејзината содржина, како и податоците врз кои треба да се заснова процената на ризик	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризиците поврзани со изложување на азбест при работа	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените кои се потенцијално изложени на ризик од експлозивни атмосфери	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на хемиски супстанции	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на канцерогени, мутагени или супстанции токсични за репродуктивниот систем	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
Правилник за минималните барања за безбедност и здравје на вработените од ризици поврзани со изложување на биолошки агенси	ДИТ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор

				на пазарот.
6. Надзори на безбедноста на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната.	Законот за безбедност на храната и производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната	Агенција за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: АХВ), ДПШ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за општите барања за безбедност на материјалите и производите што доаѓаат во контакт со храната	АХВ, ДПШ Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за посебните барања за безбедност на пластични материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната	АХВ, ДПШ Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за посебните барања за безбедност на керамичките производи што доаѓаат во контакт со храната	АХВ, ДПШ Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за посебните барања за безбедност на индивидуални супстанции или групи на супстанции што доаѓаат во контакт со храната N-нитрозамини и на супстанциите кои се трансформираат во N-нитрозамини и се испуштаат од цуци и од цуци лажалки од еластомер или од гума	АХВ, ДПШ Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за посебните барања за безбедност на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната направени од филм регенерирана целулоза	АХВ, ДПШ Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за посебните барања за безбедност на активните и интелегентни материјали и производи што доаѓаат во контакт со храната	АХВ, ДПШ Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Упатство за издавање на авторизација, мислење и одобрение на супстанции, машини за преработка, технолошки процеси, процеси на рециклирање или материјали и производи	АХВ, ДПШ Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.

	што доаѓаат во контакт со храната			
7. Извршен надзор на пазарот за безбедност на козметички производи	Закон за санитарна и здравствена инспекција	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Закон за безбедност на козметички производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за содржината на податоците на амбалажата на козметичките производи и начинот на означување на козметичките производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за добра лабораториска пракса	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методи за проверка на тие критериуми	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за методите за анализа неопходни за проверка на составот на козметичкиот производ	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Листа на производи што се сметаат за козметички производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник на кои што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник на конзерванси што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник на УВ	ДСЗИ, ДПИ,	Координиран	Во рамките на

	филтри што смеат да се употребуваат во одредени видови на козметички производи	ДИЖС	надзор на пазарот	средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник на супстанции што не смеат да бидат користени во козметичките производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник на супстанции кои се користат при производство на козметичките производи	ДСЗИ, ДПИ, ДИЖС	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
8. Извршен надзор на пазарот за безбедност на детски играчки	Закон за безбедност на производите	ДСЗИ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за својствата на детските играчки што се пуштаат во промет	ДСЗИ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
9. Извршен надзор на пазарот за безбедност на предмети за општа употреба.	Закон за здравствена исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба	ДСЗИ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за условите во поглед на здравствената исправност на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет	ДСЗИ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
10. Извршен надзор на пазарот согласно Законот за лековите и медицинските средства	Закон за лековите и медицинските средства	МАЛМЕД, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за поблиски услови за начинот на отстранување на отпад со лекови	МАЛМЕД, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилници согласно Законот за лековите и медицинските средства	МАЛМЕД, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за податоците	МАЛМЕД, ДПИ	Координиран	Во рамките на

	што се содржат на надворешното и контактното пакување, како и случаите кога може да се користи налепница		надзор на пазарот	средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот на известување на несакани ефекти за време на користење на медицинското средство, видовите на реакциите што ги предизвикуваат, постапување на здравствените работници и добавувачите, како и начинот на организирање на системот за следење на несаканите ефекти и реакциите од медицинските средства	МАЛМЕД, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
11. Извршен надзор на пазарот согласно Законот за хемикалии	Закон за хемикалии	Министерство за здравство (во понатамошниот текст: МЗ), ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Одобрение за превоз/транзит на хемикалии	МЗ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за вршење промет со опасни хемикалии	МЗ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за производство на опасни хемикалии	МЗ, ДПИ	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за содржината на барањата за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образецот на дозволите за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината на образецот за издавање на одобрението и начинот на издавање на одобрението за вршење на промет со прекурзори	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот на класификација и означување на опасните хемикалии	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и

				2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за активни супстанции	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за ставање на биоциди во промет	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за типот на биоцидните производи	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот на класификација, пакување и означување на биоцидните производи	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за начинот на евалуација на досејата за биоцидните производи	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник начелата за добрата лабораториска пракса	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
12. Извршен надзор на пазарот за прекурзорите	Закон за прекурзори	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.
	Правилник за содржина на барање за дозвола за увоз, извоз, транзит и транспорт на прекурзори и образец на дозвола	МЗ, ДПИ, Царинска управа	Координиран надзор на пазарот	Во рамките на средствата обезбедени со буџетите за 2019 и 2020 година на органите за надзор на пазарот.

V. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2692/1
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Кочо Ангусев, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО****1259.**

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОБЛИСКИТЕ
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА КОРИСНИЦИ
ПО МЕРКИТЕ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ****Член 1**

Во Правилникот за поблиските критериуми за избор на корисници по мерките за рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/11, 80/13, 35/16, 101/17 и 162/18) во членот 4 во алинејата 4 износот „1.500.000“ се заменува со износот „6.000.000“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-5089/3
14 мај 2019 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Николовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО**1260.**

Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19), министерот за здравство донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМА И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ****Член 1**

Во Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствената дејност во здравствените установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/13 и 125/14) во член 10 точка А) потточка 1) по записката сврзникот „и“ се брише.

Во точка А) потточка 2) по зборовите „Просторија за“ се додаваат зборовите „обработка на примероците и“, а точката се заменува со запирка.

По потточката 2) се додаваат пет нови потточки 3), 4), 5), 6) и 7), кои гласат:

„3) Магацин од 4 м² за складирање материјали, реагенси, хемикалии и потрошен материјал,

4) Просторија за одмор на вработените,

5) Гардероба, организирана така што употребената работна облека да биде одвоена од чистата работна облека и личната облека,

6) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода за пациенти и

7) Санитарен јазол со проточна топла и ладна вода за вработени.“

Точката Б) се менува и гласи:

„Б) Опрема

1) Лабораториски маси со лабораториски столици за секој здравствен работник односно соработник кој работи во лабораторијата, кревет или столица за венепункција која се мести и во лежечка позиција, корпи за медицински инфективен материјал и контејнери за собирање на лабораториски отпаден материјал од венепункција, корпи за немедицински отпад, компјутер, ладилник со простор за длабоко ладење, прибор за правилно земање на примероци - затворен систем за земање на биолошки материјал, дејонизатор за дејонизирање на вода во зависност од принципот на методите на автоматизираниот анализатор за биохемиски параметри, центрифуга, вага со две децимали, микроскоп, комплет автоматски пипетори со различен волумен, инструмент за мерење седиментација на еритроцити, хематолошки анализатор - тридиференцијален или петдиференцијален, автоматизиран анализатор за биохемиски параметри, автоматизиран анализатор за електролити со јон селективни електроди (или потенциометри) - поединечен или во склоп на автоматизиран анализатор за биохемиски параметри, коагулометар, полуавтоматизиран или автоматизиран инструмент за отчитување на тест-ленти за биохемиски преглед на урина.“

Во точката В) потточките 4) и 5) се менуваат и гласат:

„4) Еден дипломиран биолог, биохемиско-физиолошка насока или дипломиран инженер по биологија - биохемија и физиологија или дипломиран инженер по биохемија и една година искуство во биохемиска лабораторија под надзор на доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија, или

5) Еден дипломиран инженер по хемија, насока применета хемија (аналитичко-структурна и препаративна) или насока аналитичка биохемија и една година искуство во биохемиска лабораторија под надзор на доктор на медицина специјалист по медицинска биохемија, и“.

Член 2

Во член 16 точката Б) се менува и гласи:

„Б) Опрема

1) Лабораториски маси со лабораториски столици за секој здравствен работник односно соработник кој работи во лабораторијата, кревет или столица за венепункција која се мести и во лежечка позиција, корпи за медицински инфективен материјал и контејнери за собирање на лабораториски отпаден материјал од венепункција, корпи за немедицински отпад, компјутер, ладилник со простор за длабоко ладење, прибор за правилно земање на примероци - затворен систем за земање на биолошки материјал, дејонизатор за дејонизирање на вода во зависност од принципот на методите на автоматизираниот анализатор за биохемиски параметри, центрифуга, вага со две децимали, микроскоп, комплет автоматски пипетори со различен волумен, инструмент за мерење седиментација на еритроцити, хематолошки анализатор - тридиференцијален или петдиференцијален, автоматизиран анализатор за биохемиски параметри, автоматизиран анализатор за електролити со јон селективни електроди (или потенциометри) - поединечен или во склоп на автоматизиран анализатор за биохемиски параметри, коагулометар, полуавтоматизиран или автоматизиран инструмент за отчитување на тест-ленти за биохемиски преглед на урина.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-3829/1
15 мај 2019 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Венко Филиппе, с.р.**



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019100

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



Број 100

22 мај 2019, среда

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Декларации, заеднички позиции и демарши на Европската Унија кон кои се придржува/прифаќа Република Северна Македонија на покана на ЕУ

СОДРЖИНА

	Стр.
6. Одлука за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2019/87 на Советот од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.....	2

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

6. Врз основа на член 7 став 1 од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 14 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ СОГЛАСНО ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2019/87 НА СОВЕТОТ ОД 21 ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 2013/255/ЗНБП ЗА РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ ПРОТИВ СИРИЈА

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивни мерки согласно Одлуката за спроведување (ЗНБП) 2019/87 на Советот од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје,
- ембарго на стоки и услуги,
- финансиски мерки и
- забрана за влез во Република Северна Македонија.

Член 3

Се определуваат Министерство за внатрешни работи, Министерство за одбрана, Министерство за економија, Министерство за надворешни работи, Министерство за транспорт и врски и Министерство за финансии - Управата за финансиско разузнавање за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

Член 4

Одлуката за спроведување (ЗНБП)2019/87 на Советот од 21 јануари 2019 година за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија во оригинал на англиски и во превод на македонски јазик е дадена во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Член 5

Рестриктивните мерки против Сирија се воведуваат на неопределено време.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3247/1
14 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Кочо Ангусев**, с.р.

21.1.2019

EN

Official Journal of the European Union

L 18 I/13

**COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2019/87
of 21 January 2019**

implementing Decision 2013/255/CFSP concerning restrictive measures against Syria

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(2) thereof,

Having regard to Council Decision 2013/255/CFSP of 31 May 2013 concerning restrictive measures against Syria ⁽¹⁾ and in particular Article 30(1) thereof,

Having regard to the proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy,

Whereas:

- (1) On 31 May 2013, the Council adopted Decision 2013/255/CFSP.
- (2) In view of the fact that prominent businessmen are making large profits through their ties with the regime and are helping to finance the regime in return, including through the joint ventures formed by certain prominent businessmen and entities with State-backed companies to develop expropriated land, those businessmen and entities are supporting and benefiting from the Assad regime including through the use of expropriated property.
- (3) Furthermore, the expropriation of land by the Assad regime from persons displaced by the conflict in Syria prevents those persons from being able to return to their homes.
- (4) Eleven natural persons and five entities should be added to the list of natural and legal persons, entities or bodies subject to restrictive measures in Annex I to Decision 2013/255/CFSP.
- (5) Decision 2013/255/CFSP should therefore be amended accordingly,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

Annex I to Decision 2013/255/CFSP is amended as set out in the Annex to this Decision.

Article 2

This Decision shall enter into force on the date of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

Done at Brussels, 21 January 2019.

For the Council
The President
F. MOGHERINI

⁽¹⁾ OJ L 147, 1.6.2013, p. 14.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 18 I/14

EN

Official Journal of the European Union

21.1.2019

ANNEX

1. The following persons are added to the list set out in Section A (Persons) of Annex I to Decision 2013/255/CFSP:

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
264.	Anas Talas (a.k.a. أنس طلاس ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlass)	Gender: male Position: Chairman of the Talas Group Date of birth: 25 March 1971 Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy. Through his business activities and investments, Anas Talas also benefits from and/or supports the Syrian regime. In 2018 the Talas Group, chaired by Anas Talas, entered into a SYP 23 billion joint venture with Damascus Cham Holding for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development.	21.1.2019
265.	Nazir Ahmad JamalEddine (a.k.a. الدين جمال أحمد نذير محمد ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Gender: male Position: Cofounder and majority shareholder of Apex Development and Projects LLC and founder of A'ayan Company for Projects and Equipment Date of birth: 1962 Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria with significant investments in the construction industry, including a controlling 90 % stake in Apex Development and Projects LLC, which has entered into a USD 34,8 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Nazir Ahmad JamalEddine benefits from and/or supports the Syrian regime.	21.1.2019
266.	Mazin Al-Tarazi (a.k.a. الترزي مازن ; Mazen al-Tarazi)	Gender: male Position: Businessperson Date of birth: September 1962 Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction and aviation sectors. Through his investments and activities, Mazin Al-Tarazi benefits from and/or supports the Syrian regime. In particular, Al-Tarazi has concluded a deal with Damascus Cham Holdings for a USD 320 million investment in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development; he has also been granted a licence for a private airline in Syria.	21.1.2019
267.	Samer Foz (a.k.a. سامر) Foz (a.k.a. فوز)/Fawz; Samer Zuhair Foz)	Gender: male Position: CEO of Aman Group Date of birth: May 1973 Place of birth: Latakia, Syria Nationalities: Syrian, Turkish	Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including a regime-backed joint venture involved in the development of Marota City, a luxury residential and commercial development. Samer Foz provides financial and other support to the regime, including funding the Military Security Shield Forces in Syria and brokering grain deals. He also benefits financially from access to commercial opportunities through the wheat trade and reconstruction projects as a result of his links to the regime.	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.1.2019

EN

Official Journal of the European Union

L 18 I/15

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
		Other information: Executive President of Aman Group. Subsidiaries: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group is the private sector partner in Joint Venture Aman Damascus JSC with Damascus Cham Holding, in which Foz is an individual shareholder. Emmar Industries is a joint venture between Aman Group and the Hamisho Group, in which Foz has the majority stake and is the Chairman.		
268.	Khaldoun Al-Zoubi (a.k.a. Khaldoun al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)	Gender: male Position: Vice-president of Aman Holding (a.k.a. Aman Group) Date of birth: 1979 Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy; including his roles as Vice President of Aman Holding and majority shareholder of Fly Aman airline. In this capacity, he is linked to Samer Foz. Aman Holding is represented on the board of, and holds a majority stake in, 'Aman Damascus', a joint venture in the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Al-Zoubi benefits from and/or supports the regime through his position as Vice President of Aman Holding.	21.1.2019
269.	Hussam Al-Qatirji (a.k.a. Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji حسام القاطرجي)	Gender: male Position: CEO of Katerji Group (a.k.a. al-Qatirji Company/Qatirji Company/ Khatirji Group/Katerji International Group) Date of birth: 1982 Place of birth: Raqqa, Syria Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, who is also a Member of Parliament for Aleppo. Al-Qatirji supports and benefits from the regime through enabling, and profiting from, trade deals with the regime in relation to oil and wheat.	21.1.2019
270.	Bashar Mohammad Assi	Gender: male Position: Chairman of the Board of Directors of 'Aman Damascus'. Founding partner of Fly Aman Limited Liability airline. Date of birth: 1977 Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, with interests and activities in multiple sectors of Syria's economy, including his roles as founding partner of Fly Aman airline and Chairman of the Board of Directors of 'Aman Damascus'; a joint venture involved in the development of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Assi benefits from and/or supports the regime through his position as Chairman of the Board of Directors of 'Aman Damascus'.	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

L 18 I/16

EN

Official Journal of the European Union

21.1.2019

	Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
271.	Khaled al-Zubaidi (a.k.a. (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي))	Gender: male Position: Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC, Director of Agar Investment Company, General Manager of Al Zubaidi company and Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, Director and Owner of Zubaidi Development Company, and co-owner of Enjaz Investment Company. Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50 % stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tourist city Grand Town and to which the regime has granted a 45-year agreement in return for 19-21 % of its revenue. In this capacity he is linked to Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi benefits from and/or supports the regime through his business activities, in particular through this stake in the Grand Town development.	21.1.2019
272.	Hayan Mohammad Nazem Qaddour (a.k.a. Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)	Gender: male Name: Hayan Mohammed Nazem Qaddour Position: Primary Shareholder of Exceed Development and Investment Company Date of birth: 1970 Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, who holds a 67 % stake in Exceed Development and Investment, which has entered into a USD 17,7 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through his participation in the Marota City development, Hayan Mohammad Nazem Qaddour benefits from and/or supports the Syrian regime.	21.1.2019
273.	Maen Rizk Allah Haykal (a.k.a. Heikal Bin Rizkallah)	Gender: male Position: Secondary Shareholder of Exceed Development and Investment Company Nationality: Syrian	Leading businessperson operating in Syria, who holds a 33 % stake in Exceed Development and Investment, which has entered into a USD 17,7 million joint venture for the construction of Marota City, a regime-backed luxury residential and commercial development. Through the participation in the Marota City development, Maen Rizk Allah Haykal benefits from and/or supports the Syrian regime.	21.1.2019
274.	Nader Qalei (a.k.a. Kalai, Kalei)	Gender: male Name: Nader Kalai Date of birth: 9.7.1965 Place of birth: Damascus Nationality: Syrian Passport number (including country that issued and date and place of issue): Syrian Arab Republic, N 010170320, issue number: 002-15-L062672, date of issue: 24.5.2015, date of expiry: 23.5.2021; ID number: Syrian Arab Republic, 010-40036453.	Leading businessperson operating in Syria, with significant investments in the construction industry, including a 50 % stake in Zubaidi and Qalei LLC, which is constructing the luxury tourist city Grand Town and to which the regime has granted a 45-year agreement in return for 19-21 % of its revenue. In this capacity, he is linked to Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei benefits from and/or supports the regime through his business activities, in particular through this stake in the Grand Town development.	21.1.2019'

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

21.1.2019

EN

Official Journal of the European Union

L 18 I/17

Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
	Position: Majority shareholder of Castle Investment Holding, Co-owner of Zubaidi and Qalei LLC, Chairman of Kalai Industries Management Relatives/business associates or partners/links to listed individuals: Khaled al-Zubaidi Address: Young Avenue, Halifax, Canada		

2. The following entities are added to the list set out in Section B (entities) of Annex I to Decision 2013/255/CFSP:

Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
72. Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (a.k.a. Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary) روافد Damascus Private Joint Stock Company)	Address: Damascus, Syria	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company is a USD 48,3 million joint venture between Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (also referred to as Ultimate Trading Co. Ltd.), and Wings Private JSC. Rawafed supports and/or benefits from the Syrian regime, including through its participation in the regime-backed luxury development Marota City.	21.1.2019
73. Aman Damascus Joint Stock Company (a.k.a. Aman Damascus JSC)	Address: Damascus, Syria	Aman Damascus Joint Stock Company is a USD 18,9 million joint venture between Damascus Cham Holdings and Aman Group. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Aman Damascus supports and/or benefits from the Syrian regime.	21.1.2019
74. Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (a.k.a. Bunyan Damascus Private JSC)	Address: Damascus, Syria	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company is a USD 34,8 million joint venture between Damascus Cham Holdings and Apex Development and Projects LLC and Tamayoz LLC. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company supports and/or benefits from the Syrian regime.	21.1.2019
75. Mirza	Address: Damascus, Syria	Mirza is a USD 52,7 million joint venture between Damascus Cham Holding and Talas Group. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Mirza supports and/or benefits from the Syrian regime.	21.1.2019

L 18 I/18

EN

Official Journal of the European Union

21.1.2019

Name	Identifying information	Reasons	Date of listing
76. Developers Private Joint Stock Company (a.k.a. Developers Private JSC)	Address: Damascus, Syria	Developers Private Joint Stock Company is a USD 17,7 million joint venture between Damascus Cham Holdings and Exceed Development and Investment. Through its participation in the regime-backed luxury development Marota City, Developers Private Joint Stock Company supports and/or benefits from the Syrian regime.	21.1.2019'

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ (ЗНБП) 2019/87 НА СОВЕТОТ

од 21 јануари 2019 година

за спроведување на Одлуката 2013/255/ЗНБП за рестриктивни мерки против Сирија

СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,

имајќи го предвид Договорот за Европската Унија, а особено член 31(2) од истиот,

имајќи ја предвид Одлуката 2013/255/ЗНБП на Советот од 31 мај 2013 година за рестриктивни мерки против Сирија ⁽¹⁾, а особено член 30(1) од истата,

имајќи го предвид предлогот на Високиот претставник на Унијата за надворешни работи и безбедносна политика,

со оглед на тоа што:

(1) На 31 мај 2013 година, Советот ја донесе Одлуката 2013/255/ЗНБП.

(2) Со оглед на фактот дека истакнати бизнисмени остваруваат големи добивки преку нивните врски со режимот и, за возврат, помагаат во финансирање на режимот, вклучително и преку заеднички вложувања формирани од страна на одредени истакнати бизнисмени и субјекти со компании помогнати од државата за развој на експроприраното земјиште, тие бизнисмени и субјекти го поддржуваат и имаат корист од режимот на Асад, вклучително и преку користењето на експроприраниот имот.

(3) Освен тоа, експропријацијата на земјиштето од страна на режимот на Асад од раселените лица за време на конфликтот во Сирија ги спречува тие лица од можноста да се вратат во нивните домови.

(4) Единаесет физички лица и пет субјекти треба да се додадат на списокот на физички и правни лица, субјекти или тела кои подлежат на рестриктивни мерки во Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП.

(5) Затоа, Одлуката 2013/255/ЗНБП треба соодветно да се измени,

ЈА ДОНЕСЕ ОВАА ОДЛУКА:

Член 1

Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП се изменува како што е утврдено во анексот кон оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила на денот на нејзиното објавување во *Службениот весник на Европската Унија*.

Брисел, 21 јануари 2019 година.

За Советот

Претседател

Ф. МОГЕРИНИ

¹ Сл. весник L 147, 1.6.2013 година, стр. 14.

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

АНЕКС

1. Следните лица се додадени на списокот утврден во Оддел А (Лица) од Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП:

	Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување во список
„264	Анас Талас (познат како Анас Талоус/Талс/Тулс/Талас (Anas Talas (a.k.a. (طلس أنس ; Anas Talous/Tals/Tuls/Tlals))	Пол: машки Функција: Претседател на Talas Group Датум на раѓање: 25 март 1971 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сириската економија. Преку неговите деловни активности и инвестиции, Анас Талас, исто така, има корист од и/или го поддржува сирискиот режим. Во 2018 година Talas Group, предводена од Анас Талас, влезе во заедничко вложување во вредност од 23 милијарди SYP со Damascus Cham Holding за изградба на проектот Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот.	21.1.2019
265.	Назир Ахмад ЏамалЕдине (познат како Назир Ахмад, Мохамед ЏамалЕдине) (Nazir Ahmad JamalEddine (a.k.a.  Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)	Пол: машки Функција: Коосновач и мнозински акционер во Apex Development and Projects LLC и основач на A'ayan Company for Projects and Equipment Датум на раѓање: 1962 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија со значителни инвестиции во градежната индустрија, вклучително и 90% од акциите во Apex Development and Projects LLC, при што влезе во заедничко вложување во вредност од 34,8 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Преку неговото учество во изградбата на Марота Сити (Marota City), Назир Ахмад ЏамалЕдине има корист од и/или го поддржува сирискиот режим.	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

266.	Мазин Ал-Тарази (познат како Мазен ал-Тарази) (Mazin Al-Tarazi (a.k.a. الترزي; مازن Mazen al-Tarazi))	Пол: машки Функција: Деловен човек Датум на раѓање: Септември 1962 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек во Сирија, со значителни инвестиции во секторите на градежништво и воздухопловство. Преку неговите инвестиции и активности, Мазин Ал-Тарази има корист од и/или го поддржува сирискиот режим. Особено, Ал-Тарази склучил договор со Damascus Cham Holdings за инвестиција во вредност од 320 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот; нему, исто така, му е доделена дозвола за приватна воздухопловна компанија во Сирија.	21.1.2019
267.	Самер Фоз (познат како Самир Фоз Фавз, Самер Зухаир Фоз) (Samer Foz (a.k.a. Samir (سامر) Foz (فوز)Fawz; Samer Zuhair Foz))	Пол: машки Функција: Главен извршен директор на Aman Group Датум на раѓање: Мај 1973 година Место на раѓање: Латакија, Сирија Државјанства: на Сирија, на Турција	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сириската економија, вклучувајќи заедничко вложување вклучено во изградбата на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Самер Фоз обезбедува финансиска и друга поддршка за режимот, вклучувајќи финансирање на Воените сили за безбедност и заштита (Military Security Shield Forces) во Сирија и посредување во договори за жито. Тој, исто така, има финансиска корист од пристапот кон трговските можности преку трговијата со пченица и проектите за реконструкција како резултат на неговите врски со режимот.	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Други информации: Извршен претседател на Aman Group. Подружници: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group е партнер од приватниот сектор во заедничкото вложување Aman Damascus JSC со Damascus Cham Holding, во кое Фоз е поединечен акционер. Emmar Industries е заедничко вложување помеѓу Aman Group и Hamisho Group, во која Фоз има мнозинство акции и е претседател.		
268.	Калдоун Ал-Зоуби (познат како Калдоон ал-Зу'би; Калдоун Зуби) (Khaldoon Al-Zoubi (a.k.a. Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoon Zubi))	Пол: машки Функција: Потпретседател на Aman Holding (позната како Aman Group) Датум на раѓање: 1979 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сириската економија; вклучувајќи ги неговите улоги како потпретседател на Aman Holding и мнозински акционер на Fly Aman airline. Во тоа својство, тој е поврзан со Самер Фоз. Aman Holding е претставен во одборот и поседува мнозински акции во „Aman Damascus“, заедничко вложување во изградбата на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Ал-Зоуби има корист од и/или го поддржува режимот преку неговата позиција како потпретседател на Aman Holding.	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

269.	Хусам Ал-Катирџи (познат како Хусам/Хосам Ахмед/Мохамед/ Мухамад ал-Катерџи (Hussam Al-Qatirji (a.k.a. Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/ Muhammad al-Katerji (حسام القاطرجي)))	Пол: машки Функција: Главен извршен директор на Katerji Group (позната како. al-Qatirji Company/Qatirji Company/ Khatirji Group/Katerji International Group) Датум на раѓање: 1982 година Место на раѓање: Рака (Raqa), Сирија Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, кој, исто така, е член на Парламентот во Алепо. Ал-Катирџи го подржува и има корист од режимот преку овозможување и профитирање од трговски зделки со режимот поврзани со нафта и пченица.	21.1.2019
270.	Башар Мохамад Аси (Bashar Mohammad Assi)	Пол: машки Функција: Претседател на Одборот на директори на „Aman Damascus“. Партнер-основач во воздухопловната компанија Fly Aman Limited Liability. Датум на раѓање: 1977 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со интереси и активности во повеќе сектори на сииската економија; вклучувајќи ги неговите улоги како партнер-основач на воздухопловната компанија Fly Aman и претседател на Одборот на директори на „Aman Damascus“; заедничко вложување во изградбата на Марота Сити (Marota City), люксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Аси има корист од и/или го подржува режимот преку неговата позиција како претседател на Одборот на директори на „Aman Damascus“.	21.1.2019
271.	Калед ал-Зубаиди (познат како Мохамед) Калед/Калид (Басам) (ал-) Зубаиди/Зубеди) (Khaled al-Zubaidi (a.k.a. (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi (خالد الزبيدي)))	Пол: машки Функција: Косопственик на Zubaidi and Qalei LLC, директор на Agar Investment Company, генерален управител на Al Zubaidi company и Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, директор и споственик на Zubaidi Development Company, и косопственик на Enjaz Investment	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со значителни инвестиции во градежната индустрија, вклучително и 50% од акциите во Zubaidi and Qalei LLC, која го гради луксузниот туристички град Гранд Таун (Grand Town) и на која режимот ѝ доделил договор во траење од 45 години, во замена за 19-21 % од нејзиниот приход. Во тоа својство, тој е поврзан со Надер Калеи (Nader Qalei). Калед	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

		Company Државјанство: на Сирија	ал-Зубаиди има корист од и/или го поддржува режимот преку неговите деловни активности, особено преку неговиот удел во комплексот Grand Town.	
272.	Хајан Мохамед Назем Кадоур (познат како Хајан Кадоур бин Мохамед Назем) (Hayan Mohammad Nazem Qaddour (a.k.a. Hayan Kaddour bin Mohammed Nazem))	Пол: машки Име: Хајан Мохамед Назем Кадоур (Hayan Mohammed Nazem Qaddour) Функција: Главен акционер на Exceed Development and Investment Company Датум на раѓање: 1970 година Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, кој поседува 67 % од акциите во Exceed Development and Investment, при што влезе во заедничко вложување во вредност од 17,7 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Преку неговото учество во изградбата на Марота Сити (Marota City), Хајан Мохамед Назем Кадоур има корист од и/или го поддржува сирискиот режим.	21.1.2019
273.	Маен Ризк Алах Хајкал (познат како Хеикал Бин Ризкалах (Maen Rizk Allah Haykal (a.k.a. Heikal Bin Rizkallah))	Пол: машки Функција: Втор акционер на Exceed Development and Investment Company Државјанство: на Сирија	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, поседува 33% од акциите во Exceed Development and Investment, при што влезе во заедничко вложување во вредност од 17,7 милиони УСД за изградба на Марота Сити (Marota City), луксузен станбен и деловен комплекс кој има поддршка од режимот. Преку неговото учество во изградбата на Марота Сити (Marota City), Маен Ризк Алах Хајкал има корист од и/или го поддржува сирискиот режим.	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

274.	Надер Калеи (познат како Калаи, Калеи) (Nader Qalei (a.k.a. Kalai, Kalei))	Пол: машки Име: Надер Калаи (Nader Kalai) Датум на раѓање: 9.7.1965 година Место на раѓање: Дамаск Државјанство: на Сирија Број на пасош (вклучувајќи ја земјата која го издала и датумот и местото на издавање): Сириска Арапска Република, N 010170320, број на издавање: 002-15-L062672, датум на издавање: 24.5.2015 година, датум на престанување на важност: 23.5.2021 година; Број за идентификација: Сириска Арапска Република, 010-40036453. Функција: Мнозински акционер во Castle Investment Holding, косопственик на Zubaidi and Qalei LLC, претседател на Kalai Industries Management Роднини/деловни соработници или партнери/поврзани со наведените поединци: Калед ал-Зубаиди (Khaled al-Zubaidi) Адреса: Young Avenue, Halifax, Канада	Водечки деловен човек кој дејствува во Сирија, со значителни инвестиции во градежната индустрија, вклучително и 50% од акциите во Zubaidi and Qalei LLC, која го гради луксузниот туристички град Гранд Таун (Grand Town) и на која режимот ѝ доделил договор во траење од 45 години, во замена за 19-21 % од нејзиниот приход. Во тоа својство, тој е поврзан со Калед ал-Зубаиди (Khaled al-Zubaidi). Надер Калеи има корист од и/или го поддржува режимот преку неговите деловни активности, особено преку неговиот удел во комплексот Grand Town.	21.1.2019
------	---	--	---	-----------

2. Следните субјекти се додадени во списокот утврден во Оддел Б (субјекти) од Анекс I кон Одлуката 2013/255/ЗНБП:

Име	Информации за идентификација	Причини	Датум на внесување
-----	------------------------------	---------	--------------------

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

				ВО СПИСОК
72.	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company (познат како Rawafed/Rawafid/Rawafed (Tributary)  Damascus Private Joint Stock Company)	Адреса: Дамаск, Сирија	Rawafed Damascus Private Joint Stock Company е заедничко вложување од 48,3 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (исто така наведен како Ultimate Trading Co. Ltd.), и Wings Private JSC. Rawafed го поддржува и/или има корист од сирискиот режим, вклучително преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот.	21.1.2019 21.1.2019
73.	Aman Damascus Joint Stock Company (познат како Aman Damascus JSC)	Адреса: Дамаск, Сирија	Aman Damascus Joint Stock Company е заедничко вложување од 18,9 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings и Aman Group. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Aman Damascus го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАЌА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

74.	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company (познат како Bunyan Damascus Private JSC)	Адреса: Дамаск, Сирија	Bunyan Damascus Private Joint Stock Company е заедничко вложување од 34,8 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings and Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	21.1.2019
75.	Mirza	Адреса: Дамаск, Сирија	Mirza е заедничко вложување од 52,7 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings и Ta-las Group. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Mirza го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	21.1.2019

ДЕКЛАРАЦИИ, ЗАЕДНИЧКИ ПОЗИЦИИ И ДЕМАРШИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА КОН КОИ СЕ ПРИДРЖУВА/ПРИФАКА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОКАНА НА ЕУ

76.	Developers Private Joint Stock Company (познат како Developers Private JSC)	Адреса: Дамаск, Сирија	Developers Private Joint Stock Company е заедничко вложување од 17,7 милиони УСД помеѓу Damascus Cham Holdings и Exceed Development and Investment. Преку неговото учество во изградбата на луксузниот комплекс Marota City кој има поддршка од режимот, Developers Private Joint Stock Company го поддржува и/или има корист од сирискиот режим.	21.1.2019
-----	---	------------------------	---	-----------



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019100